



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:**18/2016**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Царинска управа на РМ**

I.1.2)Адреса:**Лазар Личеноски бр. 13**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.customs.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Дафинка Кијевска** Адреса на е-пошта:**dafinka.kijevska@customs.gov.mk** Телефон/Факс:**02 3 171779**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи-Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на материјали за АОП

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**423.728,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

ул. Лазар Личеноски бр. 13 Царинска управа на РМ

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Дали предметот на набавката е делив:**Да**

Дел број	за целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	Набавка на материјали за АОП	Набавка на мрежна опрема
2	Набавка на материјали за АОП	Набавка на проектор
3	Набавка на материјали за АОП	Набавка на останата компјутерска опрема
4	Набавка на материјали за АОП	Набавка на дополнителна опрема

II.8)Рамковна спогодба:**Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Електронска постапка?**Да**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [10,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**19.08.2016 во 11.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**365 денови**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**16-08-2016 15:30**

V.2)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

19.08.2016 во 11.00 часот Место: ул. лазар Личеноски бр. 13 Скопје

V.3)Дополнителни информации:

V.4)Датум на објава:**27-07-2016**